



СЛУЖ

НА ФЕДЕРАТИВНА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Текув'а сметка кај Народната банка на ФНРЈ за претплатата, огласи и продажба бр. 1032-900880.

БРОЈ 43

ГОД. VIII

а за странство 1500.— динари. — Редакција: Улица Кралевиќа Милка бр. 9 — Телефони: Редакција 23-838, Администрација 26-276, Продавно одделение 22-619, Тел. централа 28 010.

524

Врз основа на чл. 74 точ. 6 од Уставот на ФНРЈ, Президиумот на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија, по предлог од Владата на ФНРЈ, издава

У К А З

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ ПРОСЕЧНИТЕ СТОПИ НА АКУМУЛАЦИЈАТА И ФОНДОВИТЕ УТВРДЕНИ ВО ЗАКОНОТ ЗА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1952 ГОДИНА

За да се обезбеди применувањето на пропорциите утврдени во Законот за општествениот план на Федеративна Народна Република Југославија за 1952 година, а со обзир на изменетите односи на пазарот, Президиумот на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија одлучува:

I

Членот 1 — Втор дел — I глава — Задолжителен минимум на користењето капацитетот, платниот фонд и просечни стопи на акумулацијата и на општествените фондови — по стопанските гранки во целост, по погоните и по народните републики од Законот за општествениот план на Федеративна Народна Република Југославија за 1952 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/52), се менува дотолку што просечните стопи на акумулацијата и фондовите определени со сојузниот општествен план за следните погонски групации се намалуваат така да изнесуваат:

Погонска група	НР	Стопа на АФ
Во Гранката 111		
Јавни електрани вон систем	Црна Гора	220 (порано 446)
Во Гранката 112		
Во погонската групација — Рудници на црн јаглен:		
јагленокоп Мурско Средишје	Хрватска	50 (порано 110)
Рудници на лигнит	Македонија	150 (порано 226)
Во Гранката 113		
Производство на нафта	Словенија	1080 (порано 1633)
Погони за обработка на плин	Словенија	1020 (порано 1315)
Во Гранката 116		
Рудници на барит	Словенија	67 (порано 124)
Во погонската групација — Погони на фина керамика:		
Фина керамика — Приједор	Б и Х	122 (порано 195)
Сепарации на азбестно влакно	Македонија	50 (порано 240)
Во погонската групација — Цементари:		
Цементара Ливно	Б и Х	150 (порано 394)
Во погонската групација — Фабрики на рамно стакло:		
Погон за влечено стакло	Србија	431 (порано 938)
Во погонската групација — Погони за специјално стакло:		
Специјално стакло — амгули	Србија	100 (порано 470)
Во Гранката 117		
Погони за изработка камиони и мотори со внатрешно согорување	единствена стопа за ФНРЈ	100 (порано 500)
Во погонската групација — Погони за изработка уреѓаи за вентилација, климатизација и машини за ладење:		
Погони за изработка уреѓаи за ладење	Србија	110 (порано 602)
Погони за изработка селско-стопански алат	единствена стопа за ФНРЈ	110 (порано 200)
Погони за печки, штеѓијаци и метален наместај	единствена стопа за ФНРЈ	55 (порано 359—400)

Погонска група	НР	Стопа на АФ
Во погонската групација —		
Погони за изработка утензили и медицински инструменти:		
Погони за производство медицински и ветеринарни инструменти	Хрватска	110 (порано 174)
Производство на мелнички постројки и резервни делови, како нова погонска групација	Србија Хрватска Словенија	110 110 110
Производство на сатови, како нова погонска групација	Србија Словенија	150 150
Поправање селско-стопански машини, како нова погонска групација	единствена стопа за ФНРЈ	110
Во Гранката 119		
Во погонската групација —		
Погони за кинопроектори, апарати за возила и телекомуникации:		
Погони за кинопроектори	Словенија	110 (порано 680)
Во Гранката 120		
Погони на фосфатни губриња		
Погони на калциум цијанамид	Србија Словенија Хрватска Словенија	100 (порано 400) 780 (порано 1747) 55 (порано 110) 280 (порано 1435)
Производство на ПВЦ прав	Хрватска	110 (порано 510)
Фабрики за бои, лакови, емајл и пигменти	Македонија	890 (порано 2571)
Фабрики на фотоматеријал	Хрватска	110 (порано 502)
Фабрики за лекови	Србија Србија „Пролек“ Хрватска Словенија Б и Х	600 (порано 2114) 300 600 (порано 1798) 600 (порано 2355) 600 (порано 2130)
Фабрики на козметички производи	единствена стопа за ФНРЈ	1000 (порано 110—1557)
Во Гранката 121		
Керамидници		
Варници	Словенија Б и Х	229 (порано 379) 110 (порано 140)
Во Гранката 122		
Пилани		
	Црна Гора	110 (порано 191)
Во Гранката 124		
Предилници на памучни отпадоци Т—3		
— високо предиво	единствена стопа за ФНРЈ	900 (порано 1637)
Од погонската групација —		
Ткачници за памучни ткаини Т—8: се издвојува нова групација —		
Санитарни ткаини	Словенија	110 (порано 1512)
Во Гранката 126		
Пнеуматикари		
Производство на гумени технички стоки	Хрватска Словенија Хрватска Словенија	50 (порано 171) 50 (порано 502) 203 (порано 476) 830 (порано 1140)
Во Гранката 127		
Фабрики за конзерви од риби		
Индустриска преработка на млеко	Хрватска Црна Гора	55 (порано 230) 55 (порано 157)
Производство на крвен албумин, како нова групација	единствена стопа за ФНРЈ Србија	50 (порано 160—185) 50
СООБРАКАЈ		
Во Гранката 512 — Поморски сообраќај		
Теретни бродови од долга пловидба		
Луки: Ријечки базен	Сојузни	286 (порано 300)
Шибенички базен		450 (порано 508)
Агенциски услуги		364 (порано 419)
во тоа:		
Агенција Белград		1603,3
Агенција Ријека		210
Во Гранката 515 — Друмски сообраќај		
Возила за градски патнички сообраќај	Словенија	50 (порано 110)

II

Народните републики можат во границите на новите просечни стопи утврдени со овој указ да ги намалат просечните стопи на акумулацијата и фондовите во републичките закони за општествениот план за 1952 година.

III

Овој указ ќе и' се поднесе на одобрение на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија на нејзиното прво идно заседание.

IV

Овој указ влегува во сила одма.

У. бр. 1387
25 јули 1952 година
Белград

Президиум на Народната скупштина
на Федеративна Народна Република Југославија

Секретар,
Миле Перунчиќ, с. р.

Претседател,
др Иван Рибар, с. р.

525.

Врз основа на чл. 27 од Законот за таксите про-
пишувам

НАПАТСТВИЕ ЗА ПЛАЌАЊЕ ТАКСИ ОД СТРАНА НА УСТАНОВИТЕ СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ

1. Социјалните, здравствените и просветните установи што се сметаат во смисла на одредбите од Основната уредба за установите со самостојно финансирање („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/52) како третметковни установи со самостојно финансирање, не се должни да плаќаат никакви такси кога се обрнуваат до државните органи.

Овие установи се должни да ги наплатуваат сите такси по прописите за таксите за сите поднески што им се поднесуваат како и за сите писмена, решенија и исправи што ги издаваат.

2. Другите установи што имаат по одредбите од Основната уредба за установите со самостојно финансирање карактер на стопански установи со самостојно финансирање должни се да ги плаќаат сите такси по прописите за таксите кога се обрнуваат до државните органи.

Овие установи не се должни да наплатуваат такса за подвешките што им се поднесуваат, како ни за писмената, решенијата и исправите што ги издаваат доколку тоа не им е ставено исклучително во должност.

3. Ова напатствие влегува во сила одма.

Бр. 2668
18 август 1952 година
Белград

Го застапува
Министерот на финансите на ФНРЈ,
Министерот на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за индустрија
и праждежништво,
Светозар Вукмановиќ, с. р.

526.

Врз основа на чл. 6 од Уредбата за звањата и платите на службениците во здравствената служба („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 14/52), Советот за народно здравје и социјална политика на Владата на ФНРЈ во согласност со Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ, пропишува

НАПАТСТВИЕ ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ЗА ЗДОБИВАЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ ЗВАЊА ВО ЗДРАВСТВЕНАТА СТРУКА

1. Како стручна спрема која се бара за звањето помошен медицински лаборант, апотекарски лаборант, забарски асистент, масажер, ботичар, хигиеничар и детска гледачка се смета, и тоа:

а) за звањето помошен медицински лаборант, апотекарски лаборант, забарски асистент и масажер — положен приемен испит;

б) за звањето болничар, хигиеничар и детска гледачка — завршена соодветна медицинска школа.

На приемиот испит за звањата под а) кандидатите треба да покажат дека се писмени и дека ги познаваат основните поими на хигиената. Приемиот испит е писмен и устен.

Приемиот испит се полага пред испитна комисија од три члена што ја именува старешијата надлежна за назначување од редот на службениците.

2. За здобивање звањето санитарен техничар, завршената средна техничка школа и' е рамна на завршената средна медицинска школа што е пропишана како услов за добивање ова звање. Така за приправник за звањето санитарен техничар може да се назначи и лице што има завршена средна техничка школа.

3. Приправник за звањето фармацевт, санитарен хемичар, санитарен инженер, заболечар и лекар мора да има завршен соодветен факултет, и тоа приправник за звањето:

фармацевт — фармацевтски факултет;
санитарен хемичар — фармацевтски факултет или хемиски отсек на технички или природно-математички факултет;

санитарен инженер — технички факултет;
заболечар — стоматолошки факултет или одонтолошки отсек на медицински факултет;
лекар — медицински факултет.

4. Во звањето примариус може да биде унапреден службеник кој во звањето лекар-специјалист провел најмалку 10 години како шеф на одделение, за тоа време постигнал стручна спрема од највисок квалитет и постигнал виден успех во работата на издигање кадрови на специјалисти. Осем тоа, службеникот треба да има и научни работи од областа на својата специјалност.

5. Ова напатствие влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 6982
17 јули 1952 година
Белград

Го застапува
Министерот на Владата на ФНРЈ
Претседателот на Советот за народно
здравје и социјална политика,
Министерот на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за наука и
култура,

Родољуб Чолаковиќ, с. р.

Согласен,

Подпретседател на Советот за
законодавство и изградба на народната
власт на Владата на ФНРЈ,
Министер на финансите на ФНРЈ,
Милентије Поповиќ, с. р.

527

Врз основа на чл. 7 од Уредбата за основите на работењето и за фондот на платите на трговските претпријатија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 39/52), донесувам

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАСПОДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ
НА ТРГОВИЈАТА**

1. Трговските претпријатија внесуваат 30% од средствата на фондот на трговијата во својот резервен фонд, а престојантите 70% во фондот за самостојно располагање на претпријатијата.

2. Средствата од резервниот фонд и од фондот за самостојно располагање се уплатуваат кај банката на одделни сметки. Уплатата се врши кога се подига го-ловина кај банката за исплата на заработките и другите давања што паѓаат на терет на фондот на платите на претпријатијата.

3. Ова решение ќе се применува од 1 јули 1952 година.

Бр. 2669
18 август 1952 година
Белград

Го застапува
Претседателот на Стопанскиот совет
на Владата на ФНРЈ
Министерот на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за
индустрија и градежништво,
Светозар Вукмановиќ, с. р.

528.

Врз основа на чл. 22 од Уредбата за основите на работењето и за фондот на платите на трговските претпријатија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 39/52), донесувам

**РЕШЕНИЕ
ЗА МАРЖИТЕ НА ТРГОВСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА
ЗА ПРОМЕТ СО ЖИТА И СО БРАШНО НА ГОЛЕМО**

1. Трговските претпријатија за промет со жита и со брашно на големо ќе ги применуваат во своето работење маржите што им биле одобрени по досегашните прописи.

2. Ова решение ќе се применува од 1 јули 1952 година.

Бр. 2670
18 август 1952 година
Белград

Го застапува
Претседателот на Стопанскиот совет
на Владата на ФНРЈ
Министерот на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за
индустрија и градежништво,
Светозар Вукмановиќ, с. р.

529.

Врз основа на чл. 7 и 8 од Уредбата за придонесот за социјално осигурување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/52), а во согласност со Министерот на финансите на ФНРЈ, донесувам

**РЕШЕНИЕ
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СТОПАТА И ОСНОВОТ ЗА
ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА СОЦИЈАЛНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА АДВОКАТСКИТЕ
ПРИПРАВНИЦИ**

1) Придонесот за социјално осигурување на адвокатските приправници се плаќа по стопата од 20% од основот за пресметување на придонесот.

Издавачи „Службен лист на ФНРЈ“ новинарско издавачка установа — Белград, Улица Кралевика Марка бр. 9. — Директор и одговорен уредник Слободан М. Нешовиќ, Улица Кралевика Марка бр. 9. — Печат во Југословенското штампарско претпријатие, Белград

2) Основот за пресметување на придонесот за социјално осигурување на адвокатските приправници е 7.200 динари, односно договорената плата ако е таа плата поголема од 7.200 динари.

Основ за одмерување правата од социјалното осигурување е договорената плата.

3) Со придонесот од точ. 1 и 2 на адвокатските приправници им се обезбедуваат сите права од социјалното осигурување осем правата на постојан додаток на деца и додатокот за опрема на новородено дете.

Материјалното обезбедување поради временна неспособност за работа заради болест и болување за првите седум дена го плаќа работодавецот.

4) Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“, а ќе се применува од 1 април 1952 година.

Бр. 8645
14 јули 1952 година
Белград

Го застапува
Претседателот на Советот за народно здравје и социјална политика
на Владата на ФНРЈ,
Министерот на Владата на ФНРЈ
Генерален секретар,
Љубодраг Ѓуриќ, с. р.

Согласен,
Го застапува
Министерот на финансите на ФНРЈ,
Министерот на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за индустрија,
и градежништво,
Светозар Вукмановиќ, с. р.

**ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ
СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНАТА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

„Службен весник на Народната Република Македонија“ во бројот 20 од 1 јули 1952 година објавува:

Указ за свикнување Народното собрание на НРМ на IV редовно заседание;
Уредба за оснивање музеј на Народноослободителната борба;
Уредба за оснивањето и работата на Детскиот дом во Валаново;

СОДРЖАЈ:

	Страна
524. Указ за изменување просечните стопи на акумулацијата и фондовите утврдени во Законот за општествениот план на Федеративна Народна Република Југославија за 1952 година	793
525. Напатствие за плаќање такси од страна на установите со самостојно финансирање	795
526. Напатствие за поблиските услови за здобивање определени звања во здравствената струка	795
527. Решение за распределба на средствата од фондот на трговијата	796
528. Решение за маржите на трговските претпријатија за промет со жита и со брашно на големо	796
529. Решение за определување стопата и основот за пресметување придонесот за социјално осигурување на адвокатските приправници	796